

## **УПАТСТВО ЗА РЕГИСТРАЊЕ И ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРИЈАВА ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА-СКОПЈЕ**

Пред физичкото доставување на документите во роковите утврдени со Конкурсот, кандидатите **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** ги пополнуваат податоците **ЕЛЕКТРОНСКИ** преку online порталот за идни студенти на универзитетот УКИМ [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk)

1. Отворете ја веб-страницата [upisi.ukim.mk](http://upisi.ukim.mk) и креирајте кориснички профил следејќи го линкот „**Регистрирај се**“.
2. Како корисничко име внесувате ваш валиден **email**, а во полето за лозинка, креирајте лозинка која треба да биде различна од лозинката на вашиот email, а која ќе содржи минимум 8 карактери, од кои барем една голема буква, еден специјален знак и еден број.
3. Креирајте кориснички профил, дури и ако сте се регистрирале во минатите уписни рокови, бидејќи корисничките имиња се избришани.
4. По креирањето на вашиот кориснички профил, при секое најавување во системот, користете го истото корисничко име (вашата меил адреса) и лозинка (креирана при регистрацијата) - не отворајте нов профил.
5. Започнете со пополнување на податоците од вашата електронска пријава по најавувањето на [upisi.ukim.mk](http://upisi.ukim.mk) и истата можете да ја менувате во целост сè додека не кликнете на копчето **ПРАТИ**, кое е последен чекор и по неговото кликање повеќе немате можност за промени или печатење и прикачување документи (наведени подолу во текстот).
6. iKnow системот автоматски ги генерира сите обрасци/изјави, кои треба да се испечатат и да се потпишат своерачно, кои кандидатите можат да ги отпечатат и да ги донесат на Факултетот во деновите предвидени за пријавување на во оригинална форма.
7. По целосно пополнување на електронската пријава, кандидатот треба да притисне на копчето **ПРАТИ** со што електронската пријава е завршена и комплетирана.

**НАПОМЕНА: Електронската пријава се пополнува со кирилична поддршка!**